


Структура на вложувања во Опфолио прогресивен фонд


- Овој фонд е наменет за вложувачи со долгорочен инвестициски хоризонт и повисока толеранција на ризик, кои сакаат да ја искористат можноста за остварување повисоки приноси. Ние избираме компании кои нудат неопходни производи и услуги. Ние се однесуваме како долгорочни сопственици на компаниите што ги купуваме. Овој пристап ни овозможува да ги игнорираме краткорочните паники на берзата и да ја искористиме вистинската моќ на сложеното вкаматување за да го зголемиме богатството.
- Остварениот принос од 24.11.2025 до 31.12.2025 година е еднаков на **1,63%**.
- Нето вредноста на фондот на 31.12.2025 изнесува **115.225.890,04** денари.

Фонд	Просечна стапка на принос во %			Стандардна девијација	Ризична класа
Опфолио Прогресивен Фонд	12 месеци	24 месеци	Од основање	5.43%	4
			1.31%		

Инвестициски класи



Валутна изложеност



Географска изложеност



Секторска изложеност



10 најголеми вложувања - 31.12.2025

Инструмент	% од портфолио
Депозит - Шпаркасе банка	83.80%
Wolters Kluwer N.V.	3.48%
Evolution AB	2.64%
Watches Of Switzerland Group PLC	2.32%
Novo Nordisk ADR	2.31%
Adobe Inc.	1.59%
Ashtead Technology Holdings PLC	1.27%
Edenred SE	1.01%
PayPal Holdings Inc.	0.97%
Text S.A.	0.63%

Надоместоци на товар на инвеститорот:

Влезна провизија

Уплати	Влезен надоместок
од 120.000 до 299.999 денари	3%
од 300.000 до 599.999 денари	2%
од 600.000 до 2.999.999 денари	1%
3.000.000 денари и повеќе	0.5%

Фондот е одобрен во РС Македонија и го регулира Комисијата за хартии од вредност. Фондот е одобрен од Комисијата за хартии од вредност со Решение број УП1 08-71 од 27.10.2025 година. Податоците за сите категории се изразени како % од НАВ. Депозитарна банка на Фондот е Шпаркасе Банка АД Скопје.

Извештајот за Структура на портфолио на фондот се изготвува на квартална основа и истиот се објавува на интернет страната на Друштвото. Инвеститорите треба да бидат свесни дека вредноста на финансиските инструменти како и приходите од нив не се гарантирани. Приносот во минатото има информативен карактер и не претставува индикација за можниот принос во иднина. Детални информации за фондовите може да добиете од Проспектот и Статутот објавени на интернет страната www.opfolio.mk или на info@opfolio.mk

Коментар на портфолио менаџерот

- Инвестицискиот процес се реализира преку структурирана и строго контролирана динамика, при што егзекуцијата на наложите е условена исклучиво од достигнувањето на прецизно дефинирани ценовни таргети кај селектираните компании.
- Користејќи го законскиот период од шест месеци за усогласување на портфолиото, нашата стратегија се темели на дисциплинирана методологија на континуирано и етапно вложување. Овој пристап ни овозможува да го искористиме овој транзициски период за митигирање на ризикот поврзан со пазарниот тајминг, избегнувајќи избрзани вложувања во услови на пазарна нестабилност.
- Истовремено, применуваме темелна контрола врз квалитетот на портфолиото преку специјализиран модел за оптимизација на односот ризик-принос.

Излезна провизија

2% од износот на исплата, само доколку средствата се повлечат пред истекот на две години од денот на вложувањето.

Надоместоци на товар на Фондот:

Надомест за управување: **2,25% годишно**
Надомест за деп. банка: **0,24% годишно**